



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Министерство за култура**

I.1.2)Адреса:**Ѓуро Ѓаковиќ 61**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.kultura.gov.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Исмаил Салији** Адреса на е-пошта:**ismail.saliji@kultura.gov.mk**

Телефон/Факс:**023240696/02 3226 920**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Спорт и култура

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка и поставување на скулптури во Централното градско подрачје на Град Скопје - по решение за потреба од јавно набавка број 20/08 Конкурс за изработка на идејни решенија за изработка и поставување на скулптури во Централното градско подрачје на Град Скопје број 6/08.

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување со одложено плаќање**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:

Период во месеци: 6

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

кога од технички или уметнички причини, односно од причини врзани за заштита на ексклузивните права (патенти и сл.), договорот може да го изврши само одреден економски оператор

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

кога од технички или уметнички причини, односно од причини врзани за заштита на ексклузивните права (патенти и сл.), договорот може да го изврши само одреден економски оператор

III.2)Меѓународна објава: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Економски најповолна понуда**

Елементи	Бодови
Рок на изведба	50
Цена	50

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **25.08.2008**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **1**

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Васил Николовски**

Адреса на носителот на набавката: **ул. Кавалска бр. 2**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **МКД**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **75915629 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **1178712 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **09.02.2009**